



Единствен Идентификатор или Идентификатор на ИО _____
Број на Имотен лист за ИО: _____

П Р И Ј А В А

за запишување на инфраструктурен објект

Од _____, _____
(име и презиме/назив на носителот на ИО) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

мобилен телефонски број /е-маил адреса

Вид на запишување:

- | | |
|--|---|
| 1. Прво запишување | - промена на правото на реален товар |
| 2. Евидентирање | - промена на запишаниот закуп |
| 3. Предбележување на ИО во градба | - промена на запишаниот лизинг |
| 4. Промени во Листот за предбележување на ИО | - промена на запишаната концесија |
| 5. Промена на запишан ИО: | - претходна и времена мерка (забрана и ограничување) |
| - надградба/доградба/отстранување | - промена на лични и адресни податоци за носителите и за ИО |
| - промена на носителот на правото | - предбележување како условно укнижување |
| - промена на правото на сопственост | - прибележување на факти и нивно бришење |
| - промена на правото на службеност | - исправка на грешка |
| - промена на правото на залог (хипотека) | - други промени _____ |

Прилози:

1. Геодетски елаборат
2. Градежно техничка документација
3. Решение за утврдување на правен статус на бесправен ИО
4. Договор за купопродажба
5. Судска пресуда
6. Договор за хипотека
7. Договор за подарок
8. Договор за распределба на имот за време на живот
9. Договор за доживотна издршка
10. Договор за физичка делба
11. Наследно решение
12. Друг правен основ: _____

Податоци за подносителот на пријавата:

(име и презиме/назив)

(адреса/седиште)

мобилен телефонски број /е-маил адреса

Барам за извршеното запишување да бидам известен по:

- Електронски пат
 СМС порака
 Е-маил адреса

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:

1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РМ
2. Препис од Извод од матична книга на родени
3. Препис од Извод од матична книга на умрени
4. Препис од извод од матична книга на венчани
5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и
6. Други податоци

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност.

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)